

# Службен гласник

## на Општина Валандово

Број 6

17 Јуни 2019 година, понеделник



[www.valandovo.gov.mk](http://www.valandovo.gov.mk)

### СОДРЖИНА

#### Совет на Општина Валандово:

1. **Решение** за објавување на Одлуката за измена и дополнување на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година ..... 2
2. **Одлука** за измена и дополнување на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година ..... 2
3. **Решение** за објавување на Одлуката за одобрување средства на Здруженија на граѓани за реализација на програмски активности во 2019 година ..... 42
4. **Одлука** за одобрување средства на Здруженија на граѓани за реализација на програмски активности во 2019 година .... 42
5. **Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства за печатење на книга под наслов „70 години Ловно Друштво ОРЕЛ Валандово, 1947 – 2017 година“ ..... 42
6. **Одлука** за одобрување на средства за печатење на книга под наслов „70 години Ловно Друштво ОРЕЛ Валандово, 1947 – 2017 година“ ..... 43
7. **Решение** за објавување на Одлуката за дополнување на Статутот на Општина Валандово ..... 43
8. **Одлука** за дополнување на Статутот на Општина Валандово .....43
9. **Решение** за објавување на Одлуката за измена и дополнување на Деловникот на Советот на Општина Валандово ..... 43
10. **Одлука** за измена и дополнување на Деловникот на Советот на Општина Валандово ..... 44
11. **Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово ..... 44
12. **Заклучок** за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово 44
13. **Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на Ј.П.„Комунален сервис“ Валандово за.2018 година ..... 44
14. **Заклучок** за давање согласност на Извештајот за работата на Ј.П.„Комунален сервис“ Валандово за.2018 година ..... 45
15. **Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово ..... 45
16. **Заклучок** за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово ..... 45
17. **Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово ..... 45
18. **Заклучок** за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово ..... 46
19. **Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово..... 46
20. **Заклучок** за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово ..... 46

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### за објавување на Одлуката за измена и дополнување на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за измена и дополнување на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесет и третата редовна седница, одржана на ден 13.06.2019 година.

Бр.09-647/2  
17.06.2019 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 29 во врска со член 22 став 3 и став 4 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11, 192/15 и 209/18), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 4 и член 95 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и третата редовна седница, одржана на ден 13.06.2019 година, донесе:

### ОДЛУКА

#### за измени и дополнувања на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година

#### 1. Општ дел

##### Член 1

Во Буџетот на Општина Валандово за 2019 година бр.08-190/2 од 27.12.2018 година, се вршат следните измени и дополнувања:

	<u>БУЏЕТ</u>	<u>РЕБАЛАНС</u>
<b>I. ВКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>245.679.000</b>	<b>265.807.000</b>
Даночни приходи	21.795.000	21.795.000
Неданочни приходи	14.184.000	14.184.000
Капитални приходи	8.106.000	8.106.000
Приходи од дотации	111.776.000	111.776.000
Приходи од трансфери	32.454.000	52.582.000
Приходи од донации	57.364.000	57.364.000
<b>II. ВКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>249.679.000</b>	<b>282.897.000</b>
Од утврдени намени	248.879.000	282.347.000
Расходи од резерви	800.000	550.000

**III. ДЕФИЦИТ - 4.000.000 - 17.090.000**

#### IV. ФИНАНСИРАЊЕ

##### Прилив

Домашни задолжувања	0	0
Странски заеми	0	0
Депозити	4.000.000	17.090.000

##### Одлив

Отплата на главница	0	0
---------------------	---	---

#### Член 2

Приходите на Буџетот и на Ребалансот по видови се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување средства на Здруженија на граѓани за реализација на програмски активности во 2019 година

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за одобрување средства на Здруженија на граѓани за реализација на програмски активности во 2019 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесет и третата редовна седница, одржана на ден 13.06.2019 година.

Бр.09-647/3  
17.06.2019 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово Советот на Општина Валандово, на дваесет и третата редовна седница одржана на ден 13.06. 2019 година, донесе

### ОДЛУКА

за одобрување средства на Здруженија на граѓани за реализација на програмски активности во 2019 година

#### Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2019 година, се одобруваат средства за реализација на програмски активности во 2019 година, на следните Здруженија на граѓани:

- 180.000,00 денари на Фестивал пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли, Валандово.

Средствата да се исплатат од програма АО-Совет на општина, подставка 463190 – останати трансфери до невладини организации, на сметка на корисникот 200000020568454 –депонент Стопанска Банка;

- 60.000,00 денари на ФК „Победа“ Валандово.

Средствата да се исплатат од програма АО-Совет на општина, подставка 463120 – трансфери до спортски клубови, на сметка на корисникот 200001634535837 –депонент Стопанска Банка;

- 60.000,00 денари на ФК „Младост“ Удово.

Средствата да се исплатат од програма АО-Совет на општина, подставка 463120 – трансфери до спортски клубови, на сметка на корисникот 200002512222489–депонент Стопанска Банка;

- 90.000,00 денари на КУД „Гоце Делчев“ Валандово.

Средствата да се исплатат од програма АО-Совет на општина, подставка 463190 – останати трансфери до невладини организации, на сметка на корисникот 200000030026227 –депонент Стопанска Банка;

- 40.000,00 денари на КУД „Младост“ Јосифово.

Средствата да се исплатат од програма АО-Совет на општина, подставка 463190 – останати трансфери до невладини организации, на сметка на корисникот 20000004651336–депонент Стопанска Банка;

- 15.000,00 денари на Општинска организација на Сојуз на борци Валандово.

Средствата да се исплатат од програма АО-Совет на општина, подставка 463170 – останати трансфери до невладини организации, на сметка на корисникот 20000001354403–депонент Стопанска Банка.

#### Член 2

Корисниците од член 1 на оваа Одлука се должни, одобрените средства наменски да ги употребат и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација, да достават финансиски извештаи, со фотокопија од документацијата за намената за која ги имат искористено.

#### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-75/3 Совет на Општина Валандово  
13.06.2019 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за печатење на книга под наслов „70 години Ловно Друштво ОРЕЛ Валандово, 1947 – 2017 година“

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за одобрување на средства за печатење на книга под наслов „70 години Ловно Друштво ОРЕЛ Валандово, 1947 – 2017 година“, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесет и третата редовна седница, одржана на ден 13.06.2019 година.

Бр.09-647/4 Градоначалник  
17.06.2019 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово Советот на Општина Валандово, на дваесет и третата редовна седница одржана на ден 13.06. 2019 година, донесе

### ОДЛУКА

за одобрување на средства за печатење на книга под наслов „70 години Ловно Друштво ОРЕЛ Валандово, 1947 – 2017 година“

#### Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2019 година, се одобруваат средства во износ од 90.000,00 денари, за печатење на книга под наслов „70 години Ловно Друштво ОРЕЛ Валандово, 1947 – 2017 година“, од Авторот Мирчо Карамучев.

#### Член 2

Печатењето на книгата од член 1 на оваа Одлука ќе се изврши, по спроведена постапка за јавна набавка, од страна на Комисијата за јавни набавки на Општина Валандово.

#### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-75/4 Совет на Општина Валандово  
13.06.2019 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за дополнување на Статутот на Општина Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за дополнување на Статутот на Општина Валандово, што Советот на Општина

Валандово ја донесе на дваесет и третата редовна седница, одржана на ден 13.06.2019 година.

Бр.09-647/5 Градоначалник  
17.06.2019 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 1 и член 126 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и третата редовна седница, одржана на ден 13.06.2019 година, донесе

### ОДЛУКА за дополнување на Статутот на Општина Валандово

#### Член 1

Во Статутот на Општина Валандово Бр.08-40/2 од 11.07.2002 година, Бр.08-43/3 од 04.08.2005 година, Бр.07-50/2 од 28.06.2010 година и Бр. 07-85/7 од 09.12.2014 година, се вршат следните дополнувања:

- во член 8 став 1, член 20, член 38 став 4, член 122 и член 123 по зборот „Република“ се додава зборот „Северна“.

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-75/4 Совет на Општина Валандово  
13.06.2019 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ за објавување на Одлуката за измена и дополнување на Деловникот на Советот на Општина Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за измена и дополнување на Деловникот на Советот на Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесет и третата редовна седница, одржана на ден 13.06.2019 година.

Бр.09-647/6 Градоначалник  
17.06.2019 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 2 и член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и третата редовна седница, одржана на ден 13.06.2019 година, донесе

### О Д Л У К А

за измена и дополнување на Деловникот на Советот на Општина Валандово

#### Член 1

Во член 10 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово Бр.07-43/2 од 23.05.2013 година, по зборот „Република“ се додава зборот „Северна“.

#### Член 2

Во член 60 по став 2 се додаваат нови ставови 3 и 4, кои гласат:

„Материјалите по прашањата што се предлагаат на дневен ред се доставуваат во електронска форма (е-маил, ЦД, ДВД, интернет и слично).

„Претседателот на Советот, на барање на член на Советот, оценува материјалот да му се достави во писмена форма“.

Ставот 3 станува став 5.

#### Член 3

Во член 110 по став 5 се додаваат нови ставови 6 и 7, кои гласат:

„Материјалите што ќе се разгледуваат на седницата се доставуваат во електронска форма (е-маил, ЦД, ДВД, интернет и слично).

„Претседателот на комисијата односно Претседателот на Советот, доколку тој ја свикува седницата, на барање на член на Комисијата, оценува материјалот да му се достави во писмена форма“.

Ставовите 6 и 7 стануваат став 8 и 9.

#### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-75/6 Совет на Општина Валандово  
13.06.2019 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Заклучокот за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на дваесет и третата редовна седница, одржана на ден 13.06.2019 година.

Бр.09-647/7  
17.06.2019 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 19 став 4 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/17, 21/18 и 198/18), член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002 и член 45 и 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и третата редовна седница, одржана на ден 13.06.2019 година, донесе

### З А К Л У Ч О К

за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово

**1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово, донесена од Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово под бр.02-77/3 од 17.05.2019 година.

**2.** Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-75/7  
13.06.2019 год.  
Валандово

Совет на Општина Валандово  
Претседател  
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2018 година



Бр.08-647/10  
17.06.2019 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 20-а и 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 48, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на дваесет и третата редовна седница одржана на ден 13.06.2019 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на Општинското основно училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на Годишниот план за вработување за 2019 година на Општинското основно училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово, бр.0102-145/2 од 18.03.2019.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-75/10 Совет на Општина Валандово  
13.06.2019 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на Општинското основно училиште „Страшо Пинџур“ Јосифово

**СЕ ОБЈАВУВА** Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на Општинското основно училиште „Страшо Пинџур“ Јосифово, што Советот на Општина Валандово го донесе на дваесет и третата редовна седница, одржана на ден 13.06.2019 година.

Бр.08-647/11 Градоначалник  
17.06.2019 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 20-а и 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 48, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на дваесет и третата редовна седница одржана на ден 13.06.2019 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на Општинското основно училиште „Страшо Пинџур“ Јосифово

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на Годишниот план за вработување за 2020 година на Општинското основно училиште „Страшо Пинџур“ Јосифово, бр.10-320/1 од 20.03.2019.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-75/11 Совет на Општина Валандово  
13.06.2019 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

